



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 8
година XVI
29.08.2012 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Се објавува одлука за извршување на промена на траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.08.2012 година.

Бр.08- 1040/8
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/02) и член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 10.07.2012 година ја донесе следната ,

ОДЛУКА

За извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистички план за село Мелница со кој ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Урбанистичка документација за населено место Мелница која со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-568/4 од 13.03.2007 се применува како Урбанистички план за село Мелница) е означен како улица со профил Б-Б со вкупна ширина од 5,5 метри во делот кој ја зафаќа КП 840..

Член 2

Новата траса и широчина на улиците со профил Б-Б во делот кој зафаќа КП 840, во идниот урбанистички план да се испланира соодветно постојната ситуација на терен и на важечката законска регулатива.

Член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ бр.56/11)

Член 4

Оваа одлука владува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службениот гласник на Општина Чашка

Бр.07- 1040/7
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка

Се објавува одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата 14.08.2012 година

Бр.08- 1040/6
14.08.2012 година
Чашка

За објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ "Тодор Јанев" од Чашка за учебната 2011/2012 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ бр.56/11) Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 14.08.2012 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка

Член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на урбанистички план за село нас. Чашка со кој ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 147/44 КО Чашка, која во постојниот урбанистички план (Генерален урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006 година се применсва како Урбанистички план за село чашка) е означена како Центар (центрелно подрачје)

Член 2

Новата намена да биде усогласена со класата на намени ГЗ – сервиси (соодветно со состојбата на терен).

Член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ бр.56/11).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службениот гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 1040/5
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

Се објавува заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ Тодор Јанев од Чашка за учебната 2011/2012 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.08.2012 година

Бр.08- 1040/20
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 14.08.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на годишен извештај за работа на ООУ "Тодор Јанев" од Чашка за учебната 2012 година

1. Советот на Општина чашка усвои извештај за работа на ООУ Тодор Јанев од Чашка за учебната 2011/2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07- 1040/15
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ "Петре Поп Арсов" од Богомила Чашка за учебната 2011/2012 година

Се објавува заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ Петре Поп Арсов од Богомила за учебната 2011/2012 година, што Советот

на Општина Чашка го донесе на седницата на
14.08.2012 година

Бр.08- 1040/18
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата
на 14.08.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од Богомила за учебната 2011/2012 година

1. Советот на Општина чашка усвои извештај за
работа на ООУ Петре Поп Арсов за учебната
2011/2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр.07- 1040/17
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Лирија” од Горно Јаболчиште за учебната 2011/2012 година

Се објавува заклучок за усвојување на годишен
извештај за работа на ООУ Лирија од Горно
јаболчиште за учебната 2011/2012 година, што
Советот на Општина Чашка го донесе на седницата
на 14.08.2012 година

Бр.08- 1040/16
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата
на 14.08.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Лирија” од Горно Јаболчиште за учебната 2011/2012 година

1. Советот на Општина Чашка усвои извештај за
работа на ООУ Лирија од Горно Јаболчиште за
учебната 2011/2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр.07- 1040/19
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Горно Варновци КП бр.657 (хотелски комплекс) сопственост на Општина Чашка

Се објавува одлука за давање согласност за
отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО
Горно Врановци КП бр. 657 (Хотелски комплекс)
сопственост на Општина чашка , што советот на
Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.08.2012
година.

Бр.08- 1040/4
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен Весник на РМ„ бр.05/02), чл.5, чл.29 т.8, чл.31-42 од Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен Весник на РМ„ бр.08/05, 150/07 и 35/11), Советот на Општина Чашка на 47-мата седница одржана на ден 14.08.2012 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Горно Врановци КП бр.657 (хотелски комплекс) во сопственост на Општина Чашка

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за отуѓување (продажба) на следните недвижни ствари запишани во сопственост на Општина Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на Илинденска 8 Чашка:

- Недвижни ствари со право на сопственост на име Општина Чашка запишани на ИЛ бр.125 за КО Горно Врановци, издаден од АКН- Одделение за катастар на недвижности - Велес:

ЛИСТ В – Податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти со објекти

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 1, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-2, намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 571 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 1, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-ПР (приземје), намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 560 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 1, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-3, намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 290 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 1, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-СУ (сутерен), намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 318 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 1, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-1, намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 580 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 2, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-СУ (сутерен), намена на посебен дел на зградата ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 59 м2, со право на недвижност- сопственост,

КП бр.657, дел 0, адреса „село„ број на зграда 2, намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, кат-ПР (приземје), намена на посебен дел на зградата

ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 220 м2, со право на недвижност- сопственост,

Член 2

Отуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно наддавање, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Сл.Весник на РМ„ бр.08/05, 150/07 и 35/11), по претходно утврдена почетна пазарна вредност на недвижните ствари.

Почетната пазарна вредност на недвижните ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди комисија за утврдување на пазарна вредност формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност донесена од Владата на РМ.

Член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен Весник на РМ„ бр.08/05, 150/07 и 35/11),.

Член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 1040/3
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.08.2012 година

Бр.08- 1040/11
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 14.08.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Цветанка Димовска од Чашка, финансиска помош за тешка материјална положба во висина од 5.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1040/10
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 14.08.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Цветанка Димовска од Чашка за финансиски средства финансиска помош за тешка материјална положба во висина од 5 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07- 1040/9
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.08.2012 година

Бр.08- 1040/14
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 14.08.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства за стапување во брак на Седат Ахмедов вработен во општина чашка во висина од 12.000,00 денари
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1040/13
14.08.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 14.08.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка одобри финасиски средства за стапување во брак на Седат Ахмедов вработен во Општина Чашка во висина од 12.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07- 1040/12
14.08.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина

1. Заклучок за објавување на одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
2. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
3. Заклучок за објавување на одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка
4. Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка
5. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2011/2012 година
6. Заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев” од чашка за учебната 2012 година
7. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од Богомила Чашка за учебната 2011/2012 година
8. Заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од Богомила за учебната 2011/2012 година
9. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Лирија” од Горно Јаболчиште за учебната 2011/2012 година
10. Заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ “Лирија” од Горно Јаболчиште за учебната 2011/2012 година
11. Заклучок за објавување на одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Горно Варновци КП бр.657 (хотелски комплекс) сопственост на Општина Чашка
12. Одлука давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Горно Врановци КП бр. 657 (хотелски комплекс) сопственост на Општина чашка
13. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
14. Решение за одобрување на финансиски средства
15. Решение за одобрување на финансиски средства
16. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
17. Решение за одобрување на финансиски средства
18. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов**